

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

**Назив на закон:** Закон за урбано зеленило

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат при Општина Радовиш - Одделение за градежна, комунална и инспекција и инспекција за сообраќај и патишта

### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
<b>Назив на глава / оддел од прописот:</b> _____					
Член 14	Дали правното лице давател на комуналните услуги врши подигање и одржување на зеленило без да е регистриран и не поседува дозвола за вршење дејност	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до1500 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 25	Дали правното лице давател на комуналната не обезбеди редовно и квалитетно одржување на зеленилото согласно со членот 25 од овој закон; 3) ако не формира зелен катастар и тековно не го ажурира согласно со членот 32 од овој закон;	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до1500 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 32	Дали правното лице давател на комуналната има формирано зелен катастар и тековно не го ажурира согласно со членот 32 од овој	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до1500 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 25 Став 1	Дали правното лице кое е сопственик на зелената површина редовно ја одржува согласно законот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до1500 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	

Член 25 Став1	Дали физичко лице кое е сопственик на зелената површина ако редовно не ја одржува согласно со членот 25 став (1) од овој закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 46	Глоба во износ од 50 евра во денарскапротиввредност во постапка за издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичкото лице	
Член 38 и 39	Дали на правното лице има постапено спротивно на членовите 38 и 39 од овој закон.	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 47 Став 1 и 2	Глоба во износ од 600 до2000 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 38 и 39	Дали на физичко лице има постапено спротивно на членовите 38 и 39	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 48	Глоба во износ од 50 евра во денарскапротиввредност во постапка за издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичкото лице	
Член 20 Став 1	Дали правното лице носител на лиценца за изработка на урбанистички планови ако изработи детален урбанистички план и архитектонско урбанистички проект спротивно од овој закон..	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 49 Став 1 и 3	Глоба во износ од 2000 до000 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	